

СТАРТУВАШЕ ЦЕЛОСНАТА БЕСЦАРИНСКА ТРГОВИЈА СО СРБИЈА

Целосната трговска либерализација со Србија се очекува да им зададе најголем удар на македонските земјоделци, чие производство се бране токму со царината и со квотите. Повеќе не важат досегашните царини - за млекото од 25 отсто и 5 евроценти по литар, а за пченицата од 15 отсто и 10 евроценти по килограм.

Во јавноста се шпекулираше дека без ниту денар царина евтините српско млеко



те млекопроизводители се исплашени од конкуренцијата на евтиното српско производство, Министерството за економија тврди дека место за паника нема.

"Факт е дека српската пченица има пониска цена. Но, Македонија секоја година успева да задоволи меѓу 50-60 проценти од потребите со сопствена пченица, а остатокот е од увоз. И досега добар дел влегуваше без царина. Ако земјоделците сега се исплашени, што ќе биде кога ќе влеземе во ЕУ, каде

КРЕНАТА РАМПА ГИ "ИСПЛАШИ" ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

■ Пишува:
Арсен КОЛЕВСКИ

и пченица ќе го преплават македонскиот пазар, а домашното производство ќе претрпи огромни загуби.

Отворањето на границите особено се најавуваше дека ќе ги покоси македонските жетвари кои, според показателите, и досега беа далеку понеконкурентни од земјоделците во соседството. Власта дополнително ги "удри" жетварите и со меѓународниот тендер за пченица, со кој треба да се наполнат државните резерви.

Во Царинската управа на Македонија велат дека апсолутно нема место за никаква паника зашто и досега, во просек, годишно имавме по 80.000 тони пченица без увоз, и тоа од 1 април 2003 година, кога влеговме во СТО, и плус целосна либерализација со

Ако земјоделците сега се исплашени, што ќе биде кога ќе влеземе во Европската унија, каде унгарската пченица е 30 отсто поевтина и од српската. Генерално гледано, ако српската страна има предност со пченицата и со млекото, Македонија е во предност со раноградинарските производи, виното, тутунот, велат во Министерството за економија.

Хрватска и со Босна и Херцеговина.

"Сега делот се отвора и со Србија, и сите кои увезувале од други земји се бунат, бидејќи ќе им се намалат профитите. Всушност, и порано пазарот беше отворен и реално нема никакви нови концесии, туку редистрибуција на крот меѓу увозниците и земјите производители", ве-

ли Златко Ветеровски, советник на директорот на Царинската управа.

Не е нова работа трговијата меѓу Македонија и Србија да се одвива без царина. Договорена уште во 1996 година, целосната либерализација на трговијата стартуваше од минатата седмица. Иако производителите на пченица, брашно и домашни-

унгарската пченица е 30 отсто поевтина и од српската. Генерално гледано, ако српската страна има предност со пченицата и со млекото, Македонија има предност со раноградинарските производи, виното, тутунот. Кој е во предност ако ние добиваме десетмилионски пазар, а Србија двомилионски", изјави Крум Ефремов, државен советник во Министерството за економија. Проценките на надлежното Министерство се дека со спогодбата, потрошувачите можат да добијат поевтини стоки, особено кај млекото, кое досега се увезуваше главно од БиХ без царина. Доколку се појават големи проблеми на пазарот, со Спогодбата се предвидени заштитни механизми - стопирање на увозот како привремена мерка, по што би се состанал Мешовитиот комитет од претставници на двете земји.